

**UNIVERSITETI I TETOVËS
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО**

**PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK
ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ**

**FAKULTETI: I KULTURËS FIZIKE
ФАКУЛТЕТ: ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

	Прв циклус		Cikli i parë
Програма	Физичка Култура Спортски Тренер Спортски Менаџер	Programi	Kultur Fizike Trajener Sportiv Menaxher Sportiv
Научно подрачје	Општествени науки, кинезиологија, фундаментална, применета и општествена кинезиологија	Sfera shkencore	Shkencat shoqërore, Kieziologji fondamentale, aplikative dhe shoqërore
Научно поле		Fusha shkencore	
Научно област		Lënda shkencore	

	3+2/4+1	ECTS
Траење на студиите	4+1	240
Kohëzgjatja e studimeve		

	CIKLI I
Наслов на диплома	Profesor i Kulturës Fizike Trajner Sportiv Menaxher Sportiv
Titulli i diplomës	

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSHËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive Знаење и разбирање	Aftësi të analizave dhe sintezave, aftësi për organizime dhe planifikime, njohuri të përgjithshme bazike, krijimi i njohurive bazike profesionale, komunikim solid me gojë dhe me shkrim, njohje të gjuhëve të huaja, njohje elementare me kompjuter, shkathtësi për menaxhim e informacioneve, aftësi për zgjedhjen e problemeve dhe vendosmëri. Способност на анализа и синтеза, способност за планирање и организирање, основно општо знаење, втемелување во основното професионално знаење, солидна усмена и писмена комуникација, знаења на странски јазик, елементарно познавање на компјутери, вештини за менаџмент на информации, способност за решавање на проблем, одлучување
Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive Примена на знаење и разбирање	Aftësi kritike dhe vetëkritike, punë ekipore, shkathtësi interdisciplinare, aftësi pune në ekipore interdisciplinare, aftësi për komunikim me specialist të fushave të ndryshme, të kuptuarit e diversiteteve të ndryshme dhe multikulturalizmit, Aftësia për të punuar në një mjedis ndërkombëtar dhe një angazhim etike Способност на критика и самокритика, тимска работа, интерперсонални вештини, способност за работа во интердисциплинарни тимови, способност за комуникација со стручњаци на други области, разбирање на разноликоста и мултикултурноста, способноста на работа во меѓународно опкружување и етичка посветеност.
Shkathtësi komunikimi Комуникациски вештини	Aftësia për të aplikuar njohuritë në praktikë, aftësi kërkimore, aftësi e të mësuarit, aftësia për t'iu përshtatur situatave të reja, kreativitet, udhëheqje, të kuptuarit e kulturave dhe traditave të popujve tjerë, aftësi për punë individuale, aftësinë e krijimit dhe menaxhimin e projekteve, leadership, përkujdesje për kualitet, dëshira për suksese etj. Способност за примена на знаењето во пракса, истживачки вештини, способност за учење, способност за прилагодување на нови ситуации, креативност, водство, разбирање на културата и традицијата на другите народи, способност за независна работа, способност на креирање и менаџирање на проект, лидерство, грижа на квалитет, желба за успех и др.
Aftësi për vlerësim Способност за проценка	Aftësia për të integruar një shumëllojshmëri të informacionit dhe mjetet të vlerësimit duke përdorur sa më shumë faktorë relativ Способност да интегрира најразлични информации и начини на проценка со помош на што поголем број релативни фактори
Shkathtësi për mësim Вештини на учење	Aftësia për të njohin dhe të përdorin të mënyrave të përshtatshme për teorit kineziologjike, konceptet, paradigma dhe parimet,

	Способност да ги препознае и на соодветен начин употреби кинезиолошките теории, концепти, парадигми и принципи,
1.b DESKRIPTORËT E VEÇNTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ	
Дитурити и кпттарит е дитурит Знаење и разбирање	<p>Njohuri të mjaftueshme për historinë dhe teorinë e kulturës fizike në përgjithësi Njohuri të mjaftueshme të karakteristika strukturore dhe funksionale të njeriut Aftësia e demonstrimit të elementeve sportive Aftësia për analiza kineziologjike</p> <p>Соодветно знаење на историјата и теоријата на физичката култура во општо Соодветно знаење на структуралните и функционалните карактеристики на човекот, Способност на демостација на соодветен спортски елемент, Способност за соодветна кинезиолошка анализа,</p>
Збатити и дитурити и кпттарит е дитурит Примена на знаење и разбирање	<p>Aftësia metodologjike dhe didaktike të trajnojnë kategori të ndryshme të njerëzve, Aftësia për të krijuar, ofruar dhe evoluimin programeve specifike, Treguesit psikologjike të kategorive të ndryshme të personave, Aftësia për të integruar një shumëllojshmëri të informacionit dhe mjetet të vlerësimit duke përdorur sa më shumë faktorë relativ Aftësia për krijimin e sjelljeve harmonike në ekipin që punon</p> <p>Методска и дидактичка способност за обука на разни категории на лица, Способност за креирање, реализација и еволуација на специфични програми за вежбање, Психолошките показатели кај различните категории на лица, Способност да интегрира најразлични информации и начини на проценка со помош на што поголем број релативни фактори Способност да формира хармонични односи во тимот во кој работи</p>
Шкатhtëси комуникими Комуникациски вештини	<p>Aftësia për përshtatje edhe mënyra për të komunikuar me strukturat, në formë të ndryshme të shkruarit, komunikimit verbal, jo-verbale apo forma grafika, Aftësia për të promovuar aktivitetet të ndryshme, Aftësia për të komunikuar njohuritë dhe ide të reja</p> <p>Способност да на соодветен начин комуницира со различни структури во пишана, вербална, невербална или графичка форма, Способност да унапредува со активностите, Способност да соопштуваа нови сознаниа и идеи,</p>
Афтëси пëр влëресим Способност за проценка	<p>Aftësia për të njohin dhe të përdorin të mënyrave të përshtatshme për teorit kineziologjike, konceptet, paradigma dhe parimet, Aftësia për të ndarë dhe të shfaq e lidhjet dhe relacionet kuqe.</p> <p>Способност да ги препознае и на соодветен начин употреби кинезиолошките теории, концепти, парадигми и принципи, Способност да ги издвои и прикаже клучните врски и релации ,</p>
Шкатhtëси пëр мëсим Вештини на учење	<p>Aftësia për të zhvilluar një vetëdijen kritike të marrëdhënieve mes trendeve përkatëse, teknologjit dhe strukturat e të kaluarës.</p> <p>Способност да развие критичка свест за односите по меѓу соодветните трендови, технологи и минатотот на структурата</p>

Dekani i fakultetit
Doc. Dr. Haki Ismaili